



Проект:

Поддршка на регионалниот туристички потенцијал

Општа цел на проектот

Општата цел на проектот е да ги зајакне туристичките потенцијали и да ги промовира регионалните вредности на преку-граничните региони и поконкретно да работи на:

- 1 Воведување на нови туристички можности и подобрување на квалитетот на производите и услугите и
- 2 Развој на конкурентни туристички производи - промоција / маркетинг за привлекување на повеќе домашни и странски туристи.

Специфични цели на проектот

СЦ1. Воведување нови можности за туризам и подобрување на квалитетот на производите и услугите.

СЦ2. Развој на конкурентни туристички производи – промоција / маркетинг за привлекување на повеќе домашни и странски туристи.

Согласно со тоа, акцијата ќе го поттикне понатомошниот раст на туризмот со тоа што ќе влијае на туристите да трошат повеќе време во преку-граничниот регион и ќе мотивира голем број туристи да го посетат преку-граничниот регион.

Очекувани резултати на проектот

- P 1: Идентификувани и утврдени 20 нови туристички рути и 1 регионална рута, кои се вклучени во заедничка база на податоци;
- P 2: Руралните објекти и домаќинствата покрај рутата, обезбедуваат поквалитетни услуги, тие се познати и добро презентирани на потенцијалните туристи;
- P 3: Постојните и потенцијалните туристички водичи ги имаат надградено своите капацитети и претставуваат клучни лица за развој на идните регионални туристички производи;
- P 4: Привлекување на нови туристички посети, бројот на посетители е зголемен, економијата во регионот има зајакнати деловни и регионални вредности.

Целни групи

Туристички даватели на услуги, особено постојните и потенцијалните туристички водичи, сместувачки капацитети и сопственици на рурални објекти и домаќинства. Крајни корисници: Домашни/странски туристи, рурални заедници и нивните жители, Агенција за промоција и поддршка на туризмот, ЕЛС, претприемачи/инвеститори, билни/медицински преработувачи, ресторани, угостители - даватели на услуги, занаетчии / изработувачи на ракотворби од регионите Полог и Призрен.





Работен пакет 1

- A1.1 Идентификација и подготовка на „Идентификациони картички“ за 20 туристички патеки за двете страни од областа на преку-граничниот регион и 1 регионална рута;
- A1.2. „GPS“ означување на идентификуваните туристички патеки / рути; Планинарско одбележување и поставување на знаци на ново идентификуваните и веќе означените туристички рути со „GPS“;
- A1.3. Подготовка на заедничка база на податоци која ги содржи „Идентификационите картички“ на туристичките патеки / рути и скенираните „GPS“ координати;

Работен пакет 2.

- A2.1. Идентификација и мапирање на руралните објекти и домаќинства (Краток приказ и „GPS“ координати) долж туристичките патеки / рути;
- A2.2. Анализа на потребите за обука на претставниците на руралните објекти и домаќинствата за развивање на програма за советодавна поддршка;
- A2.3. Развој и имплементација на програма за советодавна поддршка;

Работен пакет 3.

- A3.1. Анализа на потребите за обука на потенцијални и постоечки туристички водичи за развој на програма за обука за меки вештини;
- A3.2 Развивање и спроведување на програма за обука за туристички водичи;
- A3.3. Развој и објавување на прирачник за туристички водичи и аниматори;

Работен пакет 4.

- A4.1. Дизајн, лансирање, ажурирање на модерна веб-страница за промоција на руралниот туризам - Откријте го регионот на Шар Планина;
- A4.2. Пренесување на сопственоста на платформата и давање инструкции на веб администраторите за ажурирање и одржување на платформата;
- A4.3. Дизајн и имплементација на промотивна кампања која ќе ја промовира веб-страната, патеките/рутите, културното и природното наследство и давателите на услуги поврзани со патеките /рутите;
- A4.4. Финален настан – финална прес-конференција;



Center for Sustainable Development ALKA
Bul. Partizanski Odredi 62-1/16
1000 Skopje Macedonia
alka@alka.org.mk www.alka.mk

Shogata Alpinistike Marimangat e Pejes
Str. Perandoni Justinian
building 2, No.8 10000 Pristina
www.marimangat.org



Оваа публикација е издадена со помош на Европската Унија.
Содржината на публикацијата е единствена одговорност на авторите и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.